

WABA | СВЕТСКА НЕДЕЛА НА ДОЕЊЕТО

1-7
АВГУСТ
2021

#WBW2021 ја истакнува важноста на доењето и неговата заштита и ја потенцира заедничката одговорност во остварување на истата. Земјите треба да делуваат, да надгледуваат и да ја засилат националната легислатива да биде во согласност со Интернационалниот Код за маркетинг на замена за мајчино млеко и последователните резолуции на Светското Здравствено Собрание (т.н. Код).

Недостатокот на политичка волја и долгорочно инвестирање во заштита и поддршка на доењето на локално – **национално ниво**, води кон значителни бариери во создавање на средина која е погодна за доење.



Во моментот многу од **здравствените системи** не се во можност да обезбедат континуирана ефективна поддршка за доењето и соодветни информации.



Многу од вработените родители немаат адекватна социјална заштита, вклучувајќи јавно платено отсуство, политики на работното место кои се погодни за родители – простории, паузи, флексибилитет во работниот договор кои овозможуваат поддршка за доење на **работното место**.



Социјалните норми и традиционалните начини на делување во заедницата најчесто претставуваат пречка во оптимизација на доењето. Недостатокот на системи за поддршка на доењето на **ниво на заедница** претставува уште поголем предизвик во промоцијата, поддршката и заштитата на доењето.



Властите и останатите структури мора да работат сплотено со цел да овозможат пријателска средина во поглед на доењето. Мораме да го заштитиме доењето, заедно!

ЦЕЛИ НА #WBW2021



Информирање
на луѓето за важноста на заштита на доењето



Потенцирање
дека поддршката за доење е круцијална јавна здравствена одговорност



Ангажирање
со индивидуалци и организации за поголемо влијание



Поттикнување
акција за заштита на доењето со цел подобрување на јавното здравје



World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) е глобална мрежа на индивидуалци и организации кои се посветени на заштита, промоција и поддршка на доењето ширум светот, базирана на „Innocenti Declarations“, Дестетите линкови за создавање на подобра иднина и Глобалната Стратегија за исхрана на деца на WHO/UNICEF. WABA е со консултивативен статус со UNICEF и невладината организација со специјален консултивативен статус со Економијата и Советот на Обединетите Нации (ECOSOC). WABA ја координира кампањата на светската недела на доењето.

WABA, PO Box 1200 10850 Penang, Malaysia | Tel: 60-4-658 4816 | Fax: 60-4-657 2655 | Email: wbw@waba.org.my | Web: www.worldbreastfeedingweek.org